



# СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ЧАШКА

Службен гласник  
на општина Чашка  
Излегува по потреба

Број 8  
година XIV  
09.09.2010 година

БЕСПЛАТЕН  
ПРИМЕРОК

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ бр. 5/02), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

## ЗАКЛУЧОК

**За објавување на Одлука за утврдување на потреба од изработка на локална урбанистичка документација (ЛУПД) за локален пат за село мокрени, Општина Чашка**

Се објавува Одлука за утврдување на потреба од изработка на локална урбанистичка документација (ЛУПД) за локален пат за село Мокрени, Општина Чашка, што Советот на Општина Чашка ја донесе на Седницата на 31.08.2010 година.

Бр.08-1247/4  
31.08.2010 година  
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА  
ГРАДОНАЧАЛНИК  
Горанчо Пановски с.р.

Врз основа на член 62 од Законот за локална самоуправа ( Сл. весник на РМ бр 5/02), а во согласност со член 50 – а од Законот за просторно и урбанистичко планирање ( Сл. весник на РМ” бр. 24/08 и бр.91/09) и со член 14, став 1 од Статутот на Општина Чашка ( Сл. гласник на Општина Чашка бр.2/06), Советот на Општина Чашка, на седницата одржана на ден 31.08.2010 година, донесе :

## ОДЛУКА

**За утврдување на потребата од изработка на Локална урбанистичка планска документација (ЛУПД) за локален пат за село Мокрени, Општина Чашка**

### Член 1

Со оваа Одлука се утврдува потребата од изработка на Локална урбанистичка планска документација (ЛУПД) на територијата на Општина Чашка, за локален пат за село Мокрени, Општина Чашка,

согласно Одлуката за утврдување на приоритетна листа за изградба на локални патишта ( бр.07- 964/3 од 13.07.2010 година).

### Член 2

Со ЛУПД ќе се врши уредување и користење на просторот вон плански опфат со предвидена површина во рамки на постојаната траса на не категоризираниот пат за село Мокрени во должина од 11,7 км

### Член 3

Оваа одлука претставува основ за изработка на ЛУПД за локален пат, што е во согласност со точка 4 од Програмата за изработка за урбанистички планови во Општина Чашка за 2010 година, усвоена од страна на Советот на Општина Чашка под бр. 07-110/3 од 29.01.2010 година.

Инвестициските проекти од значење на општината се определени со Одлука на Советот на Општина Чашка бр. 07-2053/5 од 25.12.2009 година според која, а согласно Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање ( Сл. весник на РМ бр. 78/06, 140/07, 12/09, 93/09, 52/10 и 62/10), сообраќајните коридори спаѓаат во основната класа на намена Е1- комунална инфраструктура.

### Член 4

По утврдување на потребата од изработка на ЛУПД , истата треба со решение да биде одобрена од Градоначалникот, по предлог на Комисија формирана согласно чл. 17 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл. весник на РМ бр. 51/05, 137/07 и 91/09).

### Член 5

Одлуката влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во Службениот гласник на Општина Чашка.

Бр.07-1247/3  
31.08.2010 година  
Чашка

СОВЕТ НА  
ОПШТИНА ЧАШКА  
ПРЕТСЕДАТЕЛ  
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл. Вес-ник на РМ бр. 5/02), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

### **ЗАКЛУЧОК**

**За објавување на одлука за утврдување на потреба од изработка на локална урбанистичка документација (ЛУПД) за изградба на Стопански комплекс – фарма за одгледување кози со помошни објекти на КП 599/2 м.в. Ошли Дол, КО Владиловци.**

Се објавува, Одлука за утврдување на потреба од изработка на локална урбанистичка документација (ЛУПД) за изградба на стопански комплекс – фарма за одгледување на кози со помошни објекти на КП 599/2 м.в. Ошли Дол, КО Владиловци, што Советот на Општина Чашка ја донесе на седницата на 31.08.2010 година.

Бр.08-1247/6  
31.08.2010 година  
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА  
ГРАДОНАЧАЛНИК  
Горанчо Пановски с.р.

Врз основа на член 62 од Законот за локална самоуправа ( Сл. весник на РМ бр 5/02), а во согласност со член 50 – а од Законот за просторно и урбанистичко планирање ( Сл. весник на РМ” бр. 24/08 и бр.91/09) и со член 14, став 1 од Статутот на Општина Чашка ( Сл. гласник на Општина Чашка бр.2/06), Советот на Општина Чашка, на седницата одржана на ден 31.08.2010 година, донесе :

### **ОДЛУКА**

**За утврдување на потребата од изработка Локална урбанистичка планска документација (ЛУПД) за изградба на стопански комплекс – фарма за одгледување на кози со помошни објекти на КП 599/2 м.в. Ошли Дол, КО Владиловци.**

#### **Член 1**

Со оваа Одлука се утврдува потребата од изработка на Локална урбанистичка планска документација

(ЛУПД) на територијата на Општина Чашка, за изградба на стопански комплекс – фарма за одгледување на кози со помошни објекти на КП 599/2 м.в. Ошли Дол КО Владиловци, Општина Чашка, согласно барањето на инвеститорот Алпинка Мак ДООЕЛ од село Владиловци ( бр.12 – 1872/1 од 11.11.2009 година ).

#### **Член 2**

Со ЛУПД ќе се врши уредување и користење на просторот со определување на градежна парцела вон плански опфат, со предвидена површина за градба за комплекс градби во функција на козарска фарма, согласно Планската програма бр. 01-85/5 од 22.04.2010 година.

#### **Член 3**

Оваа Одлука претставува основ за изработка на ЛУПД за изградба на стопански комплекс – фарма за одгледување на кози со помошни објекти на КП 599/2 м.в. Ошли Дол, КО Владиловци, што е во согласност со точка 4 од Програма за изработка на урбанистички планови во Општина Чашка за 2010 година, усвоена од страна на Советот на Општина Чашка под бр.07- 110/3 од 29.01.2010 година.

Инвестициските проекти од значење на општината се определени со Одлука на советот на Општина Чашка бр. 07-2053/5 од 25.12.2009 година, според која а согласно Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање ( Сл.весник на РМ бр. 78/06, 140/07, 12/09, 93/09, 52/10 и 62/10) фармите спаѓаат во основната класа на намена Г2 – лесна и незагадувачка индустрија.

#### **Член 4**

По утврдувањето на потребата од изработка на ЛУПД, истата треба со решение да биде одобрена од Градоначалникот, по предлог на Комисија формирана согласно член 17 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл. весник на РМ бр.51/05, в 137/07 и 91/09).

#### **Член 5**

Сите финансиски трошоци за изработка на оваа ЛУПД ќе бидат на товар на барателот.

#### **Член 6**

Одлуката влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Чашка

Бр.07-1247/5  
31.08.2010 година  
Чашка

СОВЕТ НА  
ОПШТИНА ЧАШКА  
ПРЕТСЕДАТЕЛ  
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл. Вес-ник на РМ бр. 5/02), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

### **ЗАКЛУЧОК**

**За објавување на одлука за утврдување на потреба од изработка на локална урбанистичка документација (ЛУПД) за изградба на живинарска фарма на КП 46 м.в Ораовски поле, КО Витанци**

Се објавува Одлука за утврдување на потреба од изработка на локална урбанистичка документација (ЛУПД) за изградба на живинарска фарма на КП 46 м.в Ораовски поле, КО Витанци, што Советот на Општина Чашка ја донесе на седницата на 31. 08.2010 година.

Бр.08-1247/8  
31.08.2010 година  
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА  
ГРАДОНАЧАЛНИК  
Горанчо Пановски с.р.

Врз основа на член 62 од Законот за локална самоуправа (Сл. весник на РМ бр 5/02), а во согласност со член 50 – а од Законот за просторно и урбанистичко планирање ( Сл. весник на РМ” бр. 24/08 и бр.91/09) и со член 14, став 1 од Статутот на Општина Чашка ( Сл. гласник на Општина Чашка бр.2/06), Советот на Општина Чашка, на седницата одржана на ден 31.08.2010 година, донесе :

### **ОДЛУКА**

**За утврдување на потребата од изработка на Локална урбанистичка планска документација (ЛУПД) за изградба на живинарска фарма на КП 46 м.в. Ораовско поле, КО Витанци,**

#### **Член 1**

Со оваа Одлука се утврдува потребата од изработка на локална урбанистичка планска документација (ЛУПД) на територијата на Општина Чашка , за изградба на живинарска фарма на КП 46 м.в. Ораовско поле, КО Витанци, Општина Чашка,

согласно барањето на инвеститорот ДПТУ „ Војнички мост” од Велес ( бр.12-153/4 од 02.11.2009 година ).

#### **Член 2**

Со ЛУПД ќе се врши уредување и користење на просторот со определување на градежна парцела вон плански опфат, со предвидена површина за градба за комплекс градби во функција на живинарска фарма,согласно Планската програма бр.12-153/5 од 09.11.2009.

#### **Член 3**

Оваа Одлука представува основ за изработка на ЛУПД за изградба на живинарска фарма на КП 46 м.в. Ораовско поле, КО Витанци, што е во согласност со точка 4 од програмата за изработка на урбанистички планови во Општина чашка за 2010 година, усвоена од страна на Советот на општина чашка под бр.07-110/3 од 29.01.2010.

Инвестициските проекти од значење на општината се определени со Одлика на Советот на Општина Чашка бр.07- 2053/5 од 25.12.2009 година според која, а согласно Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање ( Сл. весник на РМ бр.78/06, 140/07, 12/09, 93/09, 52/10 и 62/10), фармите спаѓаат во основната класа на намена Г2 – лесна и незагадувачка индустрија.

#### **Член 4**

По утврдувањето на потребата на од изработка на ЛУПД, истата треба со решение да биде одобрена од градоначалникот, по предлог на Комисија формирана согласно член 17 од законот за просторно и урбанистичко планирање ( Сл.весник на РМ бр.51/05, 137/07, и 91/09 ).

#### **Член 5**

Сите финансиски трошоци за изработка на оваа ЛУПД ќе бидат на товар на барателот.

#### **Член 6**

Одликата влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Чашка.

Бр.07-1247/7  
31.08.2010 година  
Чашка

СОВЕТ НА  
ОПШТИНА ЧАШКА  
ПРЕТСЕДАТЕЛ  
Рамадан Амзов с.р.



























